

1975.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за царинската управа,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 август 2009 година.

Бр. 07-3639/1
18 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА****Член 1**

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008 и 64/2009), во членот 2 став (1) точката 1 се менува и гласи:

„1. Царински службеник е службеник на Царинската управа кој е униформиран или има посебни должности и овластувања и кој своите надлежности ги врши согласно со овој закон, Царинскиот закон, Законот за Царинската тарифа, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост, Законот за акцизите, Законот за даночна постапка и други закони.“.

Во точката 11 по зборот „сопственост“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за акцизите“.

Член 2

Во членот 7 став (2) по зборот „царинското“ се додаваат зборовите: „и акцизното“.

Член 3

Во членот 9 по зборот „тарифа“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за акцизите, Закон за даночна постапка, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост“.

Член 4

Во членот 10 по точката 19 се додаваат шеснаесет нови точки 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35, кои гласат:

„(20) издавање на акцизни дозволи и акцизни одобренија и контролни марки или други ознаки за обележување, следење на производство, промет и употреба на поединечни акцизни производи;

21) прием, обработка и заверка на акцизни документи;

22) примање на акцизни пријави и утврдување на акцизни побарувања;

23) обработка на податоци за утврдување и наплата на акцизите;

24) воведување, организирање, користење и развој на акцизен информационен систем;

25) утврдување на правилност, законитост и точност на поднесените акцизни пријави;

26) воведување и уредување на акцизни евиденции;

27) воведување и уредување на регистри на иматели на акцизни дозволи и акцизни одобренија;

28) утврдување на акцизни основи и акцизен долг во прв степен;

29) акцизен надзор;

30) спроведување на акцизна контрола над акцизите обврзници;

31) спроведување на наплатата и активности во врска со наплата на акциза;

32) враќање на повеќе или погрешно платена акциза;

33) одземање на акцизни добра пуштени во промет за кои не се платени акцизи, како и акцизни добра ставени во промет кои не се прописно евидентирани;

34) издавање на исправи/документи за работи за кои води службена евиденција;

35) давање појаснување на акцизни обврзници во примената на прописите за акцизите.“.

Точката 20 станува точка 36.

Член 5

Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:

„Царински службеник заради проверка на точноста на податоците содржани во акцизните исправи и царинските документи, може да ги прегледа трговските документи, сметковотествените записи, договорите, записниците и сите други податоци што се однесуваат на постапките со добра подлежни на акциза или на увозната, извозната или друга царинска постапка во врска со декларирана стока или на натамошните комерцијални постапки во врска со тие добра, односно стока. Тие проверки можат да се спроведат во просториите на акцизиониот должник, односно декларантот или во просториите на друго лице кое непосредно или посредно е деловно вклучено во наведените дејствија, или во просториите на кое било друго лице кое го поседува наведениот документ или податоци, заради деловни цели. Царинскиот службеник, исто така, може да ја прегледа стоката доколку тоа се уште е можно.“

Во ставот (2) зборовите: „кој ја поднесува декларацијата“ се заменуваат со зборовите: „кој ги поднесува царинските документи, односно акцизните исправи“.

Член 6

Во членот 39 по зборовите: „други увозни давачки“ се додаваат зборовите: „или акциза“.

Член 7

Во членот 40 став (1) по зборот „декларирана“ се додаваат зборовите: „или на условите предвидени со прописите од областа на акцизите“.

Во ставот (2) по зборовите: „предмет на царински“ се додаваат зборовите: „или акцизен“, а зборот „складишта“ се заменува со зборовите: „или акцизни складови“.

Член 8

Во членот 41 по зборот „царинскиот“ се додаваат зборовите: „или акцизиониот“.

Член 9

Царинската управа со состојба на 31 декември 2009 година, ќе ја преземе од Управата за јавни приходи целиоткупната архива, техничка и друга документација поврзана со акцизите.

Министерот за финансии формира Комисија составена од претставници од Министерството за финансии, Царинската управа и Управата за јавни приходи за утврдување и преземање на документацијата од ставот 1 на овој член.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DREJTORINË DOGANORE

Neni 1

Нë Ligjin për Drejtorinë Doganore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008 dhe 64/2009), нë nenin 2 paragrafi (1), пика 1 ndryshon si вијон:

“(1) Нëpunës doganor ёште нëpunësi i Drejtorisë Doganore i cili ёште ме uniformë ose ka obligime dhe autorizime тe веќанта и цели компетенции и вета и крене да пактим со кëtë ligji, Ligjin për doganat, Ligjin për tarifën doganore, Ligjin për масат doganore përmbrojtjen и таа држава со проприетета интелектуални, Ligjin për akcizat, Ligjin për procedurë татimore и ligji таа таа.”

Нë пикен 11 пас фjalës “pronësi” виhet presje и сhtohen fjalët: “Ligji për akcizat”.

Neni 2

Нë nenin 7 нë paragrafin (2) пас фjalës “doganore” сhtohen fjalët: “дhe таа akcizës”.

Neni 3

Нë nenin 9 пас фjalës “tarifë” виhet presje и сhtohen fjalët: “Ligji për akcizat, Ligji për procedurë татimore, Ligji për масат doganore përmbrojtjen и таа држава со проприетета интелектуални”.

Neni 4

Нë nenin 10 пас пикен 19 сhtohen 16 пика таа реја 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 со вијоње:

“(20) дhënia e lejeve таа akcizës и miratimeve таа akcizave и markave таа kontrollit и shenjave për shënim, përcelljes së prodhimtarisë, qarkullimit и përdorimit таа prodhimeve таа веќанта таа akcizave;

21) pranimi, përpunimi и vërtetimi i dokumenteve таа akcizës;

22) pranimi i fletëparaqitjeve таа akcizës и verifikimi i kërkesave таа akcizës;

23) përpunimi i таа dhënavës për verifikimin и pagesën e akcizave;

24) zbatimi, organizimi, shfrytëzimi и zhvillimi i sistemit informativ таа akcizave;

25) vërtetimi i rregullsisë, ligjshmërisë и saktësise së fletëparaqitjeve таа akcizave;

26) zbatimi и rregullimi i evidencave таа akcizave;

27) zbatimi и rregullimi i regjistrave таа poseduesve таа leje таа akcizave и miratimit таа akcizave;

28) verifikimi i bazave таа akcizave и borxhit таа akcizës në shkallë таа parë;

29) mbikëqyrja e akcizave;

30) zbatimi i kontrollit таа akcizave ndaj obliguesve таа akcizave;

31) zbatimi i pagesave и aktiviteteve нë lidhje me pagesën e akcizave;

32) kthimi i akcizave таа paguara më tepër ose pagesës së paguar gabimisht;

33) marrja e таа mirave таа akcizës таа lëshuara në qarkullim përmes cilat nuk janë paguar akciza si и дhe e таа mirave таа akcizave таа lëshuara në qarkullim cilat nuk janë evidentuar në mënyrë таа rregullt;

34) dhënia e dokumenteve/lejeve përmes me таа cilat mban evidencë zyrtare; и дhe

35) dhënia e sqarimit obliguesve таа akcizave нë zbatimin e dispozitave përmes akcizat.”.

Pika 20 bëhet pikë 36.

Neni 5

Нë nenin 35 paragrafi (1) ndryshohet si вијон:

“Nëpunësi doganor përmes shkak таа kontrollit таа saktësise së таа dhënavës таа përfshira në lejet e akcizës и dokumentet doganore, mund t'i kontrollojë dokumentet tregtare, shënimet kontabiliste, marrëveshjet, procesverbalet и таа gjitha таа dhënat tjera që kanë таа bëjnë me procedurat me таа mira që i nënshtronen akcizës, ose procedurës doganore таа eksportit, importit, ose procedurës tjetër doganore në lidhje me mallin e deklaruar ose таа procedurave таа mëtejme komerciale në lidhje me ato таа mira, përkatesisht mall. Këto kontrole mund таа zbatohen në hapësirat e debitorit таа akcizës, përkatesisht deklaruesit ose нë hapësirat e personit tjetër i cili direkt ose indirekt ёште i përfshirë në veprimtaritë и theksuara, ose нë hapësirat таа cilidho person tjetër i cili е posedon dokumentin e dhënen ose таа dhëna, përmakë qëllime afariste. Nëpunësi doganor, gjithashtu mund таа kontrollojë mallin нë se kjo ende ёште е mundshme.”

Нë paragrafin (2) fjalët: “që e parashtron deklaratën” zëvendësohet me fjalët: “që i parashtron dokumente doganore, përkatesisht dokumente таа akcizës”.

Neni 6

Нë nenin 39 пас fjalëve: “detyrime таа tjera importuese” сhtohen fjalët: “ose таа akcizës”.

Neni 7

Нë nenin 40 paragrafi (1) пас fjalës “e deklaruar” сhtohen fjalët: “ose kushteve таа parapara me dispozitat nga sféra e akcizave”.

Нë paragrafin (2) пас fjalëve: “lënda e doganave” сhtohen fjalët: “ose depove таа akcizës” kurse fjalë “depo” zëvendësohet me fjalët: “ose depot doganore”.

Neni 8

Нë nenin 41 пас fjalës “doganor” сhtohen fjalët: “ose i akcizave”.